



Кратко упатство за најава на eduroam преку Android

 Отворете ја листата на достапни Wireless мрежи (одете во Settings-> Connections->Wi-Fi) и кликнете на eduroam мрежата.



2. Откако ќе кликнете на мрежата ќе ви се отвори дополнителен прозорец за да внесете Username (Identity) и Password.

Тука, во username потребно е да внесете корисничката сметка која се користи во системот за единствена најава на УКИМ, односно истата сметка која се користи во Microsoft Teams при најава (<u>ime.prezime@<fakultet>.ukim.mk</u>).

Полето CA certificate имате две опции да изберете, можете било која:

- Use system certificates (и во полето за Domain внесете го вашиот факултет <fakultet>.ukim.mk, пример: finki.ukim.mk)
- Don't Validate (во овој случај ќе бидете известени дека конекцијата нема да биде приватна, игнорирајте ја оваа порака)



 а. Системот за единствена најава на УКИМ:

1 P	
۹۰ Login to UKIM	Поради сигурноски причини ве молиме да не заборарите да се одјарите и да го затворите вашиот пребарувач по завршувањето на работата со апликациите. Пектопримот автистикацисти и опоко опозвојски најава на полеќе вос страници со само елио
Username	енсорзани на защито хороснико пике я рашта ложка. По услицита најева, добезта биле во защито преклотрано си миссиста најева на осле неб страницита на торитато Во нашкот преклотрано си миссиста најева на осле неб страницита на содекта и Пикејата на центранита тактеликациски сериса е о хороснике и мед добилист не узателерића (преклотранита). За до доснате защита короснике и мед дранале ја кратни и содекта на селитата на разправањита на условника на содекта на Полицита и содекта на селитата на разправањита на условника постепе ја Обласа ба тор допикета каја на содекта на условника постепе ја Заборевена познаката. Собровета познаката
Password Password	
Don't Remember Login Clear prior granting of permission for release of your information to this service. H) Login	

2017 - Универзитет св. "Кирил и Методиј" - Скопје Политика за приватно С Supported by FINKI



Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО

Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје





3. На следниот прозорец повторно кликнете Connect



4. Доколку е успешно, ќе ви се покаже следниот прозорец



Напредно ниво

Напредни поставки на eduroam:

- Network name: eduroam
- Security type: WPA2 Enterprise
- Encryption Type: AES

- EAP method: PEAP
- Phase 2 authentication: MSCHAPV2

Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО